

УНИВЕРЗИТЕТ "Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ", СКОПЈЕ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ, ШТИП
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

УДК: 55
622

Штип, 1994. година

Зборник на трудови - Рударско-геолошка факултет Штип, год.1, бр.1 стр. 1-144, 1994. година

Зборник на трудови на Рударско-геолошки факултет
год. 1, бр.1, стр. 1-144 (1994) Штип

Издавач: Рударско-геолошки факултет Штип

Издатсва два пати годишно

Издавачки одбор:

- Вангел Вельановски
- Блажо Ђоев

Уреднички одбор:

- Борис Кешески
- Тодор Делинчев
- Тодор Серафимовски
- Мијалче Николовски
- Борис Крстев
- Славко Младеновиќ

Технички уредник:

- Јордан Живановиќ

Лектор:

- Вангел Карагулов

Печатница:

- "Даскал Камче" Кавадарци

Тираж: 400 примероци

Адреса на редакцијата:

ул. Гоце Делчев 89, 92000 Штип, Р. Македонија

стручен труд

МИНЕРАЛНИ ФАЗИ ВО ПРЕДРЕДУЦИРАНИТЕ ПЕЛЕТИ ОД МЕТАЛУРГИСКИОТ ПРОЦЕС НА ФЕНИМАК КАВАДАРЦИ

Блажо Боев, Соња Дешиткова, Рударско-геолошки факултет Штип

Клучни зборови : Пелети, предредукција, фаза

Во овој труд се прикажани резултатите од минералошките испитувања на предредуцираните пелети од металургискиот објект Фенимак-Кавадарци со помош на електронска микронализа.

ВВЕДЕНИЕ

Металургискиот комбинат за производство на фероникел Фенимак се наоѓа во непосредна близина на Кавадарци и во него се преработуваат железно никлоносните руди од рудното наоѓалиште Ржаново.

Ова наоѓалиште се наоѓа на планината Кожуф и геолошки гледано е сместено во западниот офиолитски појас на Вардарската зона.

По својата генеза наоѓалиштето може да се сврти во така наречените преталожени железно-никлоносни наоѓалишта генетски поврзани со процесите на лагеритизацијата. Геолошките односи, минералниот состав и генезата на наоѓалиштето за прв пат биле прикажани од страна на Т. Иванов (1959,1960). Минералскиот состав го описуваат и Графенауер и Стрмоле (1966). З. Максимовиќ (1991) за прв пат ги дава деталните состави на некои од минералните фази кои се носители на никел во ова наоѓалиште, а Б.Боев (1982) го одредил степенот на метаморфизмот на овие руди како и минералните асоцијации кои притоа се формираат.

Б.Боев (1992, 93) за прв пат дава резултати од минералошките испитувања на материјали од металургискиот објект Фенимак.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

Од земениот материјал од погонот за предредукција во металургискиот комбинат Фенимак-Кавадарци, без изработени препарати за електронска микронализа и истите без обработени во Макс-Планк Институтот во Германија и при тоа се добиени следните резултати: Во предредуцираните пелети се одредени следните минерални фази:

- Железно-магнезиски силикати
- Магнезиско-железни силикати
- Железни силикати
- Магнетити
- Хромити
- Алуминиско-магнезиско-железни силикати со сулфур

1. Магнезиско-желзен силикат

Element line	K ratio	wight percent	formula	Oxide percent
Mg Ka	0.0409	16.28	MgO	27.00
Al Ka	0.0013	0.51	Al ₂ O ₃	0.97
Si Ka	0.0878	27.75	SiO ₂	59.35
Mn Ka	0.0006	0.14	Mn	0.18
Fe Ka	0.0269	5.74	Fe	7.39
Ni Ka	0.0235	5.11	NiO	5.11

2. Железно-магнезиски силикат

Element line	K ratio	wight percent	formula	Oxide percent
Mg Ka	0.0088	4.35	MgO	7.21
Si Ka	0.0943	29.45	SiO ₂	63.00
S Ka	0.0014	0.45	S	0.45
Ca Ka	0.0018	0.40	CaO	0.56
Cr Ka	0.0023	0.50	Cr ₂ O ₃	0.72
Fe Ka	0.0923	21.01	FeO	27.03
Ni Ka	0.0035	0.81	NiO	1.03

3. Железни силикати

Element line	K ratio	wight percent	formula	Oxide percent
Mg Ka	0.0021	1.16	MgO	1.92
Al Ka	0.0008	0.34	Al ₂ O ₃	0.64
Si Ka	0.0905	30.37	SiO ₂	64.98
S Ka	0.0014	0.49	S	0.49
Ca Ka	0.0018	0.44	CaO	0.61
Cr Ka	0.0023	0.54	Cr ₂ O ₃	0.79
Fe Ka	0.0923	22.89	FeO	29.45
Ni Ka	0.0035	0.89	NiO	1.13

4. Магнетит

Element line	K ratio	wight percent	formula	Oxide percent
Si Ka	0.0093	3.39	SiO ₂	7.25
Cr Ka	0.0028	0.43	Cr ₂ O ₃	0.62
Fe Ka	0.3748	71.61	FeO	92.13

5. Хромит

Element line	K ratio	wight percent	formula	Oxide percent
Mg Ka	0.0103	5.69	MgO	9.44
Al Ka	0.0117	5.04	Al ₂ O ₃	9.53
Cr Ka	0.2057	36.62	Cr ₂ O ₃	53.52
Fe Ka	0.1027	20.54	FeO	26.42
Mn Ka	0.0045	0.85	MnO	1.09

6. Al - Mg - Fe силикат со сулфур

Element line	K ratio	wight percent	formula	Oxide percent
Mg Ka	0.0117	5.58	MgO	9.25
Al Ka	0.0298	11.99	Al ₂ O ₃	22.65
Si Ka	0.0510	18.83	SiO ₂	40.29
S Ka	0.0037	1.17	S	1.17
Ca Ka	0.0025	0.57	CaO	0.80
Cr Ka	0.0019	0.43	Cr ₂ O ₃	0.63
Mn Ka	0.0049	1.14	MnO	1.48
Fe Ka	0.0793	18.45	FeO	23.73

Од извршениите лабораториски испитувања со помош на електронска микронализа јасно се гледа дека никелот како главен елемент во процесот на предредуцијата во основа се концентрира во следните минерални фази.

1. Застапеноста на никелот е најголема во магнезиско железните силикати и таа во неков случај достигнува и до 5 %.

2. Никелот исто така е застапен и во железно-магнезиската фаза но со помал процент во однос на магнезиско-железната фаза.

3. Во железните силикати никелот е застапен во количина од околу 1 %.

Останатите минерални фази (магнетит, хромит, алюминиско-магнезиско-железните силикати со сулфур се релативно сиромашни фази со никел).

ЗАКЛУЧОК

Со помош на електронска микронализа извршени се испитувања на присуството на главните минерални фази во предредуцираните пелети од металургискиот комбинат за производство на фероникел Фенимак-Кавадарци и при тоа се добиени следните информации:

Главни минерални фази во предредуцираните пелети се : магнетит, хромит, железно-магнезиски силикати, магнезиско-железнни силикати и алюминиско-магнезиско-железнни силикати со сулфур, како и железни силикати. Најголема застапеност на никелот имаме во магнезиско-железните силикати.

CONCLUSION

Examinations for the presence of the main mineral phases in the prereduced pellets from the Metallurgical Plant for Ferronickel Production FENIMAK- Kavadarci, Macedonia were carried out by the use of electronic microanalysis.

The obtained results are the following: The main mineral phases in the prereduced pellets are magnetite, chromite, ferroan-magnesian-silicates, magnesian-ferroan silicates and aluminium-magnesian-ferron silicates with sulphur as well as ferroan silicates.

The largest nickel presence was found in magnesian-ferroan silicates.

ЛИТЕРАТУРА - REFERENCES

1. Боев, Б., Стојанов, Р., 1982 : Метаморфизам во Fe-Ni латеритските руди на Ржаново Студена Вода и зоната Алмопиас. Македоника Геологика, 1982,
2. Боев, Б., Лепиткова, С., 1993 : Минералошки испитувања со рентгенска дифракција на материјали од металургискиот објект Фенимак Кавадарци, 25 Октомвриско совствување на Рудари и Металури, Бор.
3. Grafenauer, S., Strmole, D. 1966 : Zlog in mineralna sestava niklijenosnih zelezovih rud Rzanovo. Rudarsko metalurski zbornik 1, 51,52.
4. Иванов, Т., 1959 : Никлоносно гвожје код Ржанова на Кожуфу. Трети конгрес на геолозите из Југославија, Будва, 249, 264
5. Иванов, Т., 1960 : Никлоносно железна руда на планина Кожуф кај с.Ржаново ИР Македонија. Трудови на Геолошки завод на НРМ, св.7, 199-223
6. Maksimović, Z., Gy. Panto, 1982 : Nickel bearing phlogopite from the nickel iron deposit Studena Voda Macedonia. Bulletin T. LXXX de l' Academie Serbe, No. 22.